

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за странци, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 12 септември 2025 година.

Бр. 08-4867/1
12 септември 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ

Член 1

Во Законот за странци (*) („Службен весник на Република Македонија” број 97/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 108/19, 294/21 и 284/23), во член 11 во ставот (5) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 2

Во член 18 во ставовите (1), (3) и (4) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 3

Во член 34 во ставовите (1) и (2) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 4

Во член 35 во ставот (4) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 5

Во член 36 во ставот (2) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 6

Во член 38 во ставот (1) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 7

Во член 39 во ставовите (1) и (2) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 8

Во член 40 во ставовите (1) и (2) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 9

Во член 42 во ставот (10) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 10

Во член 43 во ставот (2) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”, а зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 11

Во член 44 во ставот (5) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 12

Во член 45 во ставот (3) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 13

Во член 46 во ставот (3) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 14

Во член 47 во ставовите (2), (4) и (5) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Во ставот (6) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 15

Во членот 48 зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 16

Во член 50 во ставот (1) во точката 1) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 17

Во член 52 зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 18

Во член 53 во ставот (4) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 19

Во член 55 во ставот (2) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 20

Во член 58 во ставот (3) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 21

Во член 59 во ставот (1) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 22

Во член 60 во ставовите (1) и (2) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Во ставот (5) зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 23

Во членот 62 зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 24

Во член 63 во ставовите (1) и (4) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 25

Во член 64 во ставот (1) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 26

Во членот 65 во воведната реченица зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 27

Во член 72 став (1) во алинејата 2 зборовите: „или има средства за сместување” се бришат.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„- е неосудуван и не се води кривична постапка против странецот во државата во која престојувал во годината пред поднесување на барањето за привремен престој, што се докажува од документите кои се издаваат во зависност од државата”.

Алинејата 7 се брише.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Условите од ставот (1) алинеите 1 и 3 на овој член, не се применуваат за странец кој е член на потесното семејство на државјанин на Република Северна Македонија, странец кој поднел барање за одобрување привремен престој заради работа по основ на вработување, како и членови на потесното семејство на покровителот.”.

Ставот (2) станува став (3).

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот (2)” се заменуваат со зборовите: „ставот (3)”.

Член 28

Во член 75 во ставовите (10), (12) и (13) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 29

Во член 79 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) На барање на странецот што се поднесува не порано од 90 дена пред истекот на привремениот престој или најдоцна пет дена пред истекот на привремениот престој, ако се исполнети условите од членот 72 од овој закон, привремениот престој се продолжува, при што секое продолжување не може да биде подолго од една година.”.

Во ставовите (6), (7) и (8) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 30

Во член 83 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Привремен престој заради работа ќе се одобри врз основа на барање на странец, барање на правното лице со кое странецот склучил договор за вработување или од него овластен претставник, кое може да се поднесе и во Министерството за внатрешни работи. Со барањето истовремено се доставува и гаранција за странецот со кој е склучен договор за вработување.”.

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Со гаранцијата од ставот (1) на овој член, правното лице поднесува писмена изјава, со која се обврзува дека ќе ги сноси трошоците за престојот и сместувањето на странецот, како и трошоците за присилно отстранување на странецот од територијата на Република Северна Македонија, доколку тие не можат да се наплатат од странецот.

(3) Гаранцијата од ставот (2) на овој член, содржи и информации за странецот (име и презиме на странецот, датум на раѓање, државјанство на странецот, информации за патна исправа), информации за правното лице кое дава гаранција (назив на правно лице, седиште на правното лице, единствен матичен број на субјектот и единствен даночен број, потпис и печат на одговорното лице во правното лице кое го повикува странецот, причината поради која се повикува странецот во Република Северна Македонија, како и други податоци кои се од важност во постапката. Гаранцијата задолжително треба да биде заверена на нотар.”.

Ставот (2) станува став (4).

Во ставот (3) кој станува став (5) зборовите: „ставот (2)” се заменуваат со зборовите: „ставот (4)”.

Во ставот (4) кој станува став (6) зборовите: „ставот (2)” се заменуваат со зборовите: „ставот (4)”.

Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:

„(7) Доколку документацијата доставена до Министерството за внатрешни работи е некомплетна, Министерството за внатрешни работи ќе го извести подносителот на барањето за одобрување на привремен престој дека документацијата е некомплетна, со цел комплетирање во рок од седум дена од денот на известувањето.”.

Ставот (6) кој станува став (8) се менува и гласи:

„(8) Доколку не се постапи по известувањето од ставот (7) на овој член и во рокот од седум дена не се комплетира бараната документација, Министерството за внатрешни работи донесува решение за одбивање на барањето за одобрување на привремен престој.”.

Член 31

По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи:

„Член 83-а

(1) По исклучок од членот 83 од овој закон, привремен престој заради работа ќе се одобри и на странец кој работи на стратешки проекти утврдени со посебен закон, независно од искористеноста на квотата и моменталните потреби на пазарот на труд во Република Северна Македонија, односно без издавање на мислење од страна на Агенцијата.

(2) Странецот од ставот (1) на овој член, со поднесување на барањето за одобрување на привремен престој треба да ги исполнува условите за привремен престој согласно со членот 72 од овој закон.

(3) За странец кој работи на стратешки проекти утврдени со посебен закон, се издава потврда дека правниот субјект е со статус на стратешки партнер каде работи странецот.

(4) Потврдата дека правниот субјект е со статус на стратешки партнер каде работи странецот од ставот (1) на овој член, ја издава Министерството за економија и труд.

(5) Формата и содржината на потврдата од ставот (4) на овој член, ја пропишува министерот за економија и труд.”.

Член 32

Во член 84 во ставот (2) зборовите: „најдоцна во рок од 90 дена од денот на издавањето на мислењето на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: „најдоцна во рок од 30 дена од денот на изготвување на дозволата за привремен престој за странецот”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Министерството за внатрешни работи на месечно ниво доставува известување до Агенцијата за изготвените дозволи за привремен престој.”.

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) Агенцијата по службена должност на месечно ниво до Министерството за внатрешни работи доставува известување за лица за кои во законски предвидениот рок не е извршено пријавување на почетокот на работата, согласно со ставот (2) на овој член и за лицата за кои е извршено одјавување пред истекот на рокот во кој е издадена дозволата за привремен престој заради работа.”.

Ставот (4) станува став (6).

Во ставот (5) кој станува став (7) зборовите: „ставот (4)” се заменуваат со зборовите: „ставот (5)”.

Член 33

Во член 85 во ставот (1) бројот „30” се заменува со бројот „90”.

Во ставот (2) зборовите: „членовите 87, 89 и 91” се заменуваат со зборовите: „87 став (1) алинеи 1, 3 и 4, 89 став (1) алинеи 1, 3, 4, и 7 и член 91 алинеите 1, 4, 5, 6 и 7”.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) По исклучок од одредбите на ставовите (1) и (2) на овој член, во постапката за продолжување на привремениот престој на странец кој работи за правен субјект со статус на стратешки партнер по основ на вработување, барањето за продолжување на привремен престој се поднесува во Министерството за внатрешни работи со приложување на потврдата за правниот субјект со статус на стратешки партнер, доказ за подмирени обврски за социјално осигурување, односно двојазичен образец за соодветно социјално осигурување согласно со ратификуваните билатерални договори за социјално осигурување и доказ за работа во правниот субјект со статус на стратешки партнер, за периодот на претходно регулиран престој заради работа, но не подолго од една година, со можност за продолжување на привремениот престој за период на имплементација/важење на проектот.

(4) Во однос на упатените работници кои работат за правен субјект со статус на стратешки партнер, при поднесување на барањето за продолжување на привремен престој во Министерството за внатрешни работи се приложуваат потврдата за правниот субјект со статус на стратешки партнер, доказ за подмирени обврски за социјално осигурување, двојазичен образец за соодветно социјално осигурување за упатени работници согласно со ратификуваните билатерални договори за социјално осигурување и акт за упатување на работникот.”.

Член 34

Во член 86 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) По исклучок од одредбите на ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, привремен престој заради вработување се одобрува и на странец вработен во правниот субјект со статус на стратешки партнер, со приложување само на договор за работа склучен со

правниот субјект кој има потврда за статус на стратешки партнер и образложение за потребата и соодветност на работникот-странец за конкретното работно место за кое се ангажира.”.

Член 35

Во член 87 во ставот (1) алинејата 4 се брише.

Член 36

Во член 90 во ставот (2) на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во период не подолг од 180 дена.”.

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) По исклучок од одредбите на овој член, странец ангажиран во правен субјект со статус на стратешки партнер може да биде упатен на работа во Република Северна Македонија во периодот на имплементирање на проектот, но не подолго од една година, со можност за продолжување на привремениот престој.”.

Член 37

Во член 91 во алинејата 7 на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за периодот за кој е упатен.”.

Член 38

Во член 98 во ставот (1) зборовите: „Министерството за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 39

Во член 121 во ставот (4) зборовите: „Министерството за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „Министерството за социјална политика, демографија и млади”.

Во ставовите (9), (10) и (11) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 40

Во член 127 во ставовите (3), (6) и (7) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 41

Во член 135 во ставовите (4), (5) и (6) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 42

Во член 137 во ставовите (3), (5) и (6) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 43

Во член 152 во ставовите (7) и (9) зборовите: „Министерството за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „Министерството за социјална политика, демографија и млади”.

Член 44

Во член 169 во ставовите (4), (5) и (6) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 45

Во член 177 во ставовите (2), (4) и (5) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 46

Во член 179 во ставот (4) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 47

Во член 194 во ставот (2) во вovedната реченица и во ставот (3) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 48

Во членот 195 зборовите: „Министерство за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерство за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 49

Во член 197 во вovedната реченица бројот (1) се брише, а зборовите: „министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 50

Во член 198 зборовите: „Министерот за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „Министерот за економија и труд”.

Член 51

Во член 199 во ставот (1) во вovedната реченица и во ставот (2) во вovedната реченица зборовите: „Министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Во ставот (3) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Во ставот (4) зборовите: „Министерот за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерот за надворешни работи и надворешна трговија”.

Во ставовите (5) и (6) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Член 52

Во член 202 став (1) во точката 2) зборовите: „Министерството за надворешни работи” се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија”.

Во точката 3) зборовите: „Министерството за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 53

Во член 213 во ставот (1) по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) не приложи гаранција (член 83 став (1));”.

Точките 2), 3), 4), 5) и 6) стануваат точки 3), 4), 5), 6) и 7).

Член 54

Подзаконскиот пропис од членот 31 став (5) од овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 55

За постапките започнати до денот на влегувањето во сила на предметниот закон, а кои се однесуваат за издавање на одобрение за привремен престој, ќе се применуваат одредбите од Законот за странци (*) („Службен весник на Република Македонија” број 97/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 108/19, 294/21 и 284/23).

Член 56

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.